

## МАКЕДОНИЈА НА ПОСЛЕДНИ КОНСУЛТАЦИИ ВО БРИСЕЛ

Македонска владина делегација во Брисел одржа консултации со претставниците на Европската комисија (ЕК), веројатно последни пред 9 ноември, кога се очекува да биде објавено мислењето за Македонија за апликацијата за членство во Унијата.



Како главни точки на кои македонската делегација ќе се задржи, се почетокот на децентрализацијата, затворената законска рамка од охридскиот Рамковен договор, почетокот на реформите во судството и работната верзија за измените во изборното законодавство. Тоа воедно се и најважните прашања, со кои Македонија ќе ги запознае претставниците на Европската комисија.

"Македонија верува во позитивно мислење и очекува да добие статус на земја-кандидат за членство во Европската унија во декември годинава или, пак, во март идната година", додава Шекеринска.

При тоа, таа истакна дека Македонија, од безбедносно нестабилна се трансформира во земја подготвена за преговори за членство, за само четири години, и како таква е успешна приказна која ѝ е потребна на Унијата.

Македонската делегација која ја предводеше вицепремиерката Радмила Шекеринска, пред стотина претставници на ЕК, истражувачки центри и медиуми, одржа предавање на тема "Македонија - можност во 2005".

## ЦРВЕНКОВСКИ ВО АВСТРИЈА

При посетата на Австрија македонскиот претседател Бранко Црвенковски, оствари средби со канцеларот Волфганг Шисел и повеќе австриски бизнисмени.

Посетата на земјата, која од почетокот на 2006 година ќе го преземе претседавањето со Европската унија, Црвенковски ја остварува по покана на неговиот австриски колега Хајнц Фишер, со кого веќе имаше разговори.

Главни теми на македонско - австрискиот дијалог на највисоко ниво се евроатлантската интеграција на Македонија и продлабочувањето на билатералните и економските односи. Во состав на македонската делегација се и министерот за економија, Фатмир Бесими, како и претседателот на Стопанска комора, Бранко Азески.



## БУЧКОВСКИ И ТАДИЌ ВО БРИТАНИЈА!

Македонскиот премиер Владо Бучковски престојуваше во тридневна посета на Велика Британија, каде што оствари средба со премиерот на оваа земја, Тони Блер. Со него е и шефицата на македонската дипломатија, Илинка Митрева, со која заедно ќе присуствуваат на Годишната конференција на Лабуристичката партија на Блер, која се одржува во Брајтон. Таму се одржа и работната средба меѓу Бучковски и Блер.



Премиерите Бучковски и Блер разговараа за интеграцијата на Македонија во НАТО и во ЕУ, со оглед на фактот дека Британија е претседавач со Унијата до крајот на годинава. Министерката за надворешни работи Митрева, пак, имаше средба со државниот секретар за надворешни работи, Џек Строу.

Посетата на Велика Британија, Бучковски ја заврши со работен појадок со претставници на финансискиот магнат "Сити Груп".

Во исто време и на исто место, во Брајтон, и српскиот претседател Борис Тадиќ оствари едnodневна посета на Велика Британија, при што имаше средби со британскиот премиер Тони Блер и шефот на дипломатијата Џек Строу. На средбите, како што посочуваат од Кабинетот на Тадиќ, се разговарало за најгорливото прашање - Косово, безбедноста на Балканот и евроатлантската интеграција на Србија и Црна Гора.

## СОЛАНА - РЕШЕНИЕТО ЗА КОСОВО, МОРА ДА Е СЕОПФАТНО!



Разговорите за статусот на Косово веројатно ќе почнат годинава, а конечното решение мора да биде сеопфатно - регионално и пошироко од тоа.

Ова го изјави високиот претставник за надворешна и безбедносна политика на Европската унија, Хавиер Солана, во Париз.

"Можеме да очекуваме, врз основа на извештајот за стандардите на Каи Еиде, преговорите да почнат до крајот на оваа година", рече Солана во говорот на Годишната конференција на Институтот за безбедносни студии на ЕУ, во Париз.

"Процесот на решавањето на статусот на Косово е прашање кое целиот Балкан ќе го стави во центарот на стратегијата на ЕУ, во 2006 година", истакна Солана.

Тој укажа дека "косовското прашање е заплеткано и оти решавањето ќе биде многу сложена постапка".

"Преблагое е да се каже дека тоа ќе биде чувствителен процес. Белград и Приштина имаат дијаметрално спротивни ставови, а покрај тоа немаат и стабилни влади", додаде Солана.

## АМБАСАДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СО ПОЛИЦИСКИ АТАШЕА!



Македонските амбасади и други дипломатско-конзуларни претставништва, во иднина ќе имаат и полициски аташеа, одлучи Владата на Република Македонија, на последната седница. Сè уште не наведуваат поконкретни датуми од кога Македонија ќе испраќа и полициски аташеа, но се наведува широка лепеза можни локации.

"Улогата на полициските аташеа е од исклучителна важност не само меѓу соседните држави, туку и со земјите од поширокиот регион, како и со поголемите западноевропски држави, позначајните меѓународни институции, како што се, Европската унија, НАТО и меѓународните безбедносни институции ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ и СЕКИ", наведуваат од Владата. При усвојувањето на овој концепт и во Македонија, Владата ги имала предвид позитивните искуства од полициските аташеа на соседните држави, акредитирани во земјата:

"Бидејќи земјите од соседството имаат воспоставено практика на билатерална соработка преку полициските аташеа со Министерството за внатрешни работи и по направените консултации, потврдена е потребата од зајакнување и проширување на овој вид соработка во регионот", потенцираат од Владата.

## ДОГОВОР ЗА ПАТРОНСТВО

Претседателот на Македонскиот национален комитет на Меѓународниот совет за споменици и места (МНК Икомос), Предраг Гавриловиќ, и градоначалникот на Скопје, Трифун Костовски, во главниот град потпишаа договор за патронство со важност од 3 години.



"Потпишувањето на Договорот се случува во времето кога Асоцијацијата на конзерваторскиот еснаф во Македонија - МНК Икомос навлезе во втората деценија од постоењето и творењето", рече секретарот Лазар Суманов и изрази благодарност до Министерството за култура, кое сите претходни години финансиски ја помагало нивната работа.

Претседателот Гавриловиќ во знак на благодарност му врачи Благодарница на првиот патрон Трифун Костовски за придонес во развојот на МНК Икомос и афирмација на културното наследство на Република Македонија.

## ЛИЦЕНЦА ЗА ЛЕКАРИТЕ

Министерот за здравство, Владо Димов, го промовира почнувањето на процесот за полагање на стручниот испит на дипломираните доктори пред испитувачи избрани од Лекарската комора, по кој тие ќе се здобиваат со основна лиценца.



Доколку лекарите, освен основна, сакаат да добијат лиценца за работа со која ќе можат да работат самостојно без надзор од едукатор или од ментор, ќе мора да специјализираат одредена област од здравството, од пред 2 години и специјализација во примарната здравствена заштита. Со лиценца за работа ќе се здобијат сите затекнати лекари во здравството, како и оние кои допрва ќе ја добијат, ќе мора да ја обновуваат на секои 7 години.

На новинарските прашања во врска со најавениот штрајк на вработените во Клиничкиот центар заради остварување на нивното барање за зголемување на платите за 100 отсто, министерот Димов истакна дека здравствениот сектор не е буџетски, туку е под надлежност на Фондот за здравствено осигурување и во согласност со тоа за исплата на плати не можат да се бараат дополнителни буџетски средства. Тој додаде дека разговорите со вработените во Клинички центар се сè уште во тек и потврди дека на 3 октомври ќе има средба на претставници на Синдикатот на Клинички центар со премиерот Владо Бучковски.

Штрајкот на вработените во Клинички центар, заедно со Клиниката за максиларно-лицна хирургија, Стоматолошката клиника и Институтот за белодробни заболувања, веќе е најавен.

## ПОЛОЖАНИ ВО МААЕ

Македонскиот министер за наука и образование Азис Положани ќе учествува на годишната конференција на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), која се одржува во седиштето во Виена.



На ова 49. заседание на Генералната конференција на МААЕ, Положани ќе има обраќање на пленарна седница. Во обраќањето, како што е соопштено, тој ќе укаже на значењето на соработката на Македонија со МААЕ во постигнувањето на потребниот степен на радиациона сигурност, согласно меѓународните безбедносни стандарди во оваа област.